

**ВИНЕР ЛАЈФ –
Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

Финансиски извештаи

За годината завршена на
31 декември 2023 година

Содржина

Финансиски извештаи

Биланс на успех	1-4
Биланс на состојба	5-10
Извештај за промените во капиталот	11-12
Извештај за паричниот тек	13-14
Белешки кон финансиските извештаи	15-59



КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје
Ул. „Филип Втори Македонски“ бр.3
Скопје 1000, Република Северна Македонија
+389 (2) 3135 220
mk-office@kpmg.com
kpmg.com/mk

Извештај на независниот ревизор до акционерите на Винер Лајф – Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Винер Лајф – Виена Иншуренс Груп АД Скопје ("Друштвото"), како што се прикажани на страните од 1 до 59, кои се состојат од билансот на состојба на 31 декември 2023 година и билансот на успех, извештајот за промени во капиталот и извештајот за паричниот тек за годината тогаш завршена, и белешките кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување и реална презентација на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување, како и за таква интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за да се овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално значајни грешки, било да се резултат на измама или ненамерно направени грешки.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да искажеме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени и објавени во Република Северна Македонија во Службен Весник бр. 79 од 11 јуни 2010 година. Овие стандарди изискуваат да се придржуваме на релевантните етички стандарди и да ја планираме и да ја извршиме ревизијата со цел да се здобиеме со разумна увереност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури за добивање на ревизорски докази за износите и образложенијата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од нашите проценки, вклучувајќи ги и оценките на ризиците за значајни грешки во финансиските извештаи како резултат на измама или ненамерно направени грешки. Во проценувањето на овие ризици, ги разгледавме соодветните интерни контроли воспоставени во Друштвото за изготвување и реално прикажување на финансиските извештаи со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и за да изразиме мислење за ефикасноста на интерните контроли воспоставени во Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува осврт на користените сметководствени политики и значајните проценки направени од раководството, како и оценка на адекватноста на прикажувањето на информациите во финансиските извештаи.

Ние сме убедени дека ревизорските докази кои ги добивме се достаточни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Мнение

Според наше мнение, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2023 година, како и неговата финансиска успешност и неговиот паричен тек за годината тогаш завршена, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Останати прашања кои се однесуваат на споредбените информации

Финансиските извештаи на Друштвото за годините завршени на 31 декември 2022 година и 31 декември 2021 година (од кои произлегува билансот на состојба на 1 јануари 2022 година), со исклучок на корекциите опишани во Белешка 18 од финансиските извештаи, беа ревидирани од друг ревизор којшто искажа немодификувано мислење за тие финансиски извештаи на 10 април 2023 година и 21 април 2022 година.

Како дел од нашата ревизија на финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година, извршивме ревизија и на корекциите опишани во Белешка 18 од финансиските извештаи кои беа направени за повторно прикажување на споредбените информации за годината завршена на 31 декември 2022 и билансот на состојба на 1 јануари 2022 година.

Ние не бевме ангажирани да извршиме ревизија, проверка или да примениме било какви процедури на финансиските извештаи за годините завршени на 31 декември 2022 и 31 декември 2021 (кои не се прикажани во продолжение) или на билансот на состојба на 1 јануари 2022 година, освен оние кои се потребни во врска со корекциите опишани во Белешка 18 од финансиските извештаи. Соодветно на тоа, ние не изразуваме мислење или каква било друга форма на уверување за тие финансиски извештаи во целина. Сепак, според наше мнение, корекциите опишани во Белешка 18 се соодветни и се правилно применети.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Годишен извештај за работата на Друштвото изготвен согласно барањата на член 384(г) од Законот за трговски друштва

Согласно изискувањата на член 34(д) од Законот за ревизија, ние известуваме дека историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај на Друштвото, изготвен од раководството согласно барањата на член 384(7) од Законот за трговски друштва, се конзистентни во сите материјални аспекти, со годишната сметка на Друштвото и со финансиските информации обелоденети во ревидираните финансиски извештаи на Друштвото, на и за годината која завршува на 31 декември 2023 година. Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка на Друштвото која што беше одобрена од Управниот Одбор на Друштвото на 28 февруари 2024 година и за изготвување на годишниот извештај на активностите на Друштвото, којшто беше одобрен од Управниот Одбор на Друштвото на 26 април 2024 година.

Скопје, 30 април 2024 година

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР
Срѓан Ранѓеловиќ



КПМГ Ревизија ДОО
Управител
Срѓан Ранѓеловиќ



ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на успех	Белешка	2023	2022
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		607.833	414.471
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)			
7	7	467.230	374.702
1. Бруто полисирана премија за осигурување	7	493.075	399.652
2. Бруто полисирана премија за соосигурување		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	7	(25.551)	(24.841)
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	7	(237)	(243)
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	7	(57)	134
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	8	125.727	32.539
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти		-	-
2.1 Приходи од наемнини		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти		-	-
3. Приходи од камати	8	35.340	30.840
4. Позитивни курсни разлики	8	23	-
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	8	89.818	-
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка		546	1.699
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	1.330
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		546	369
6.3 Останати финансиски вложувања		-	-
7. Останати приходи од вложувања	8	-	-
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		2.597	(71)
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		154	128
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ		12.125	7.173

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на успех (продолжува)

Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		(569.284)	(384.971)
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)	9	(104.798)	(94.164)
1. Бруто исплатени штети	9	(113.832)	(102.594)
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања		-	-
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	9	9.744	10.341
5. Промени во бруто резервите за штети	9	(986)	(2.743)
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	9	276	832
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	10	(29.020)	(27.919)
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување	10	(29.020)	(27.919)
1.1 Промени во бруто математичката резерва	10	(39.715)	(40.028)
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	10	10.695	12.109
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување		-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување)		-	-
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви		-	-
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	10	(233.690)	(81.928)
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	10	(233.690)	(81.928)
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување		-	-

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на успех (продолжува)

IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		(290)	(137)
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)		-	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)		(290)	(137)
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО	11	(171.899)	(141.947)
1. Трошоци за стекнување	11	(115.680)	(82.813)
1.1 Провизија	11	(130.940)	(79.634)
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	11	(8.179)	(6.341)
1.3 Останати трошоци за стекнување	11	(1.434)	(1.379)
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)		24.873	4.541
2. Административни трошоци	11	(56.219)	(59.134)
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	11	(2.615)	(2.617)
2.2 Трошоци за вработените	11	(28.258)	(26.195)
2.2.1 Плати и надоместоци		(15.015)	(14.746)
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата		(2.221)	(1.964)
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување		(9.838)	(8.549)
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени		(1.184)	(936)
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	11	(3.660)	(3.337)
2.4 Останати административни трошоци	11	(21.686)	(26.985)
2.4.1 Трошоци за услуги	11	(13.732)	(19.061)
2.4.2 Материјални трошоци	11	(2.759)	(3.785)
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	11	(5.195)	(4.139)

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на успех (продолжува)

VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА	12	(445)	(35.777)
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста		-	-
2. Трошоци за камати	12	-	-
3. Негативни курсни разлики	12	(59)	(1.702)
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	12	-	(33.272)
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба		(235)	(708)
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	9
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		(235)	(717)
5.3 Останати финансиски вложувања		-	-
6. Останати трошоци од вложувања	12	(151)	(95)
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		(25.149)	(2.606)
1. Трошоци за превентива		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување		(25.149)	(2.606)
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА		(3.992)	(493)
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА		(1)	-
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ`		38.551	29.500
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ		-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	13	(3.969)	(2.923)
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК			
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ		34.582	26.577
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ		-	-

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба	Белешка	2023	2022 Повторно прикажано*	2021 Повторно прикажано*
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	14	7.031	3.957	3.006
1. Гудвил		-	-	-
2. Останати нематеријални средства	14	7.031	3.957	3.006
Б. ВЛОЖУВАЊА	16, 17	1.066.089	1.016.205	943.226
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		-	-	-
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста		-	-	-
1.1 Земјиште		-	-	-
1.2 Градежни објекти		-	-	-
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста		-	-	-
2.1 Земјиште		-	-	-
2.2 Градежни објекти		-	-	-
2.3 Останати материјални средства		-	-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ		-	-	-
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници		-	-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група – подружници		-	-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва		-	-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друш.		-	-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници		-	-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва		-	-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети		-	-	-
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	16, 17	1.066.089	1.016.205	943.226
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување		-	-	-
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-	-
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-	-

* Види белешка 18

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)

2. Финансиски вложувања расположливи за продажба	16	850.231	792.302	700.476
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		9.935	-	1.736
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		840.296	792.302	698.740
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		-	-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови		-	-	-
3. Финансиски вложувања за тргување	16	841	198	3.509
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		-	-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови		841	198	3.509
4. Депозити, заеми и останати пласмани	17	215.017	223.705	239.241
4.1 Дадени депозити	17	213.500	221.500	236.500
4.2 Заеми обезбедени со хипотека		-	-	-
4.3 Останати заеми	17	1.517	2.205	2.741
4.4 Останати пласмани		-	-	-
5. Деривативни финансиски инструменти		-	-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-	-
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ	20	124.185	113.269	100.194
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	20	423	480	346
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	20	121.834	111.138	99.028
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	20	1.928	1.651	820
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти		-	-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва		-	-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви		-	-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот		-	-	-

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)

Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	16	745.211	511.524	429.607
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА		-	-	-
1. Одложени даночни средства		-	-	-
2. Тековни даночни средства		-	-	-
Ѓ. ПОБАРУВАЊА	18	27.333	22.898	43.195
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ	18	14.072	12.038	11.151
1. Побарувања од осигуреници	18	14.072	12.038	11.151
2. Побарувања од посредници		-	-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		-	-	-
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	18	9.743	10.341	12.409
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување		-	-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување		9.743	10.341	12.409
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-	-
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА	18	3.517	519	19.635
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	18	2.598	-	900
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	18	842	440	18.661
3. Останати побарувања	18	78	79	74
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАНА НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ		-	-	-
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		56.576	42.890	47.350
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)	15	2.744	2.065	2.509
1. Опрема	15	2.744	2.065	2.509
2. Останати материјални средства		-	-	-
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	19	53.832	40.825	44.840
1. Парични средства во банка	19	53.827	40.824	44.833
2. Парични средства во благајна	19	5	1	7
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва		-	-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти		-	-	-

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)

III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР		-	-	-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА		51.318	24.346	-
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини		21.904	19.805	-
2. Одложени трошоци на стекнување		29.414	4.541	-
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци		-	-	-
3. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ		-	-	-
S. ВКУПНА АКТИВА		2.077.742	1.735.089	1.566.578
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА		-	-	-
ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	22	318.721	284.139	258.752
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ	22	356.934	356.934	356.934
1. Запишан капитал од обични акции	22	356.934	356.934	356.934
2. Запишан капитал од приоритетни акции		-	-	-
3. Запишан а неуплатен капитал		-	-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ		-	-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА		-	-	1.190
1. Материјални средства		-	-	-
2. Финансиски вложувања		-	-	1.190
3. Останати ревалоризациони резерви		-	-	-
IV. РЕЗЕРВИ		-	-	-
1. Законски резерви		-	-	-
2. Статутарни резерви		-	-	-
3. Резерви за сопствени акции		-	-	-
4. Откупени сопствени акции		-	-	-
5. Останати резерви		-	-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА		-	-	-
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА		(72.795)	(99.372)	(110.759)
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД		34.582	26.577	11.387
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД		-	-	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ		-	-	-

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)

В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ	20	784.552	743.613	700.600
I. Бруто резерви за преносни премии	20	6.271	6.034	5.792
II. Бруто математичка резерва	20	757.151	717.435	677.407
III. Бруто резерви за штети	20	21.130	20.144	17.401
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти		-	-	-
V. Бруто еквилизациона резерва		-	-	-
VI. Бруто останати технички резерви		-	-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	20	745.224	511.535	429.607
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ		1.003	588	398
1. Резерви за вработени		1.003	588	398
2. Останати резерви		-	-	-
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ		1.629	2.034	953
1. Одложени даночни обврски		-	-	138
2. Тековни даночни обврски		1.629	2.034	815
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		110.288	114.604	91.220
Ж. ОБВРСКИ		107.092	68.006	78.764
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ		2	3	1
1. Обврски спрема осигуреници		2	3	1
2. Обврски спрема застапници и посредници		-	-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		-	-	-
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ		47.876	11.383	22.799
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување		47.876	11.383	22.799
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети		-	-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување		-	-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ	21	59.214	56.620	55.964
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	21	48.399	47.559	49.818
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	21	-	-	-
3. Останати обврски	21	10.815	9.061	6.146

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)

**З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ
РАЗГРАНИЧУВАЊА**

**S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА
ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА**

И. ВКУПНА ПАСИВА

J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА

	9.233	10.570	6.283
	-	-	-
	2.077.742	1.735.089	1.566.577
	-	-	-

Финансиските извештаи се одобрени за издавање од Управниот одбор на Друштвото на 28 февруари 2024 година.

Потпишано во име на Винер Лајф ВИГ АД Скопје:

Дарко Дедиќ

Претседател на Управен
одбор

Милан Антовски

Член на
Управен одбор

Елена Јакимовска -
Петровска

Член на
Управен одбор

Кристина Гоговска -
Пејчиновска

Овластен сметководител
Овластување бр. 0102928



ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за промените во капиталот

Позиција	Белешка	Акционерск и капитал	Премии на емитирани акции	Резерви			Откупени сопствени акции	Ревалориза циона резерва	Пренесена загуба	Добивка за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции					
Состојба на 01 јануари 2022 година		356.934	-	-	-	-	-	1.190	(110.759)	11.387	258.752
Промена во сметководствените политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 01 јануари 2022 година – преправено		356.934	-	-	-	-	-	1.190	(110.759)	11.387	258.752
Трансфер на добивка									11.387	(11.387)	-
Добивка или загуба за 2022 година		-	-	-	-	-	-	(1.190)	-	26.577	25.387
Добивка или загуба за 2022 година		-	-	-	-	-	-	-	-	26.577	26.577
Несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	(1.190)	-	-	(1.190)
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2022 година		356.934	-	-	-	-	-	-	(99.372)	26.577	284.139

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за промените во капиталот (продолжува)

Позиција	Белешка	Акционерск и капитал	Премии на емитирани акции	Резерви			Откупени сопствени акции	Ревалориза циона резерва	Пренесена загуба	Добивка за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции					
Состојба на 01 јануари 2023 година		356.934	-	-	-	-	-	-	(99.372)	26.577	284.139
Промена во сметководствените политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 01 јануари 2023 година – преправено		356.934	-	-	-	-	-	0	(99.372)	26.577	284.139
Трансфер на добивка								26.577	(26.577)		-
Добивка или загуба за 2023 година		-	-	-	-	-	-	0	-	34.582	34.582
Добивка или загуба за 2023 година		-	-	-	-	-	-	-	-	34.582	34.582
Несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	0	-	-	0
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023 година		356.934	-	-	-	-	-	-	(72.795)	34.582	318.721

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за паричниот тек

Белешка	2023	2022
A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	501.431	412.882
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	494.593	406.049
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	-	-
4. Примени камати од работи на осигурување	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	6.838	6.833
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	(331.387)	(247.592)
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	(113.832)	(102.594)
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	(5.372)	(2.247)
4. Надоместоци и други лични расходи	(36.078)	(33.752)
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	(140.626)	(84.509)
6. Платени камати	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	(7.452)	(4.307)
8. Останати одливи од редовни активности	(28.027)	(20.183)
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	170.044	165.290
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	-	-
B. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА	111.617	118.132
1. Приливи по основ на нематеријални средства	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	-	1.020
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	72.136	88.500
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	-	-
8. Приливи од камати	39.481	28.612
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА	(268.654)	(278.233)
1. Одливи по основ на нематеријални средства	(3.115)	-
2. Одливи по основ на материјални средства	(2.205)	(1.756)
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	(205.724)	(211.450)

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за паричниот тек (продолжува)

6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани
 7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка
 8. Одливи од камати
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ
 1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал
 2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми
 3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ
 1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски
 2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции
 3. Одливи по основ на исплата на дивиденда
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД
3. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД

	(57.610)	(65.027)
	-	-
	-	-
	-	-
	(157.940)	(160.101)
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	613.048	491.448
	(600.041)	(495.463)
	-	-
	13.007	(4.015)
	40.825	44.840
19		
	-	-
19	53.832	40.825

1. Општи информации

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Северна Македонија.

Адресата на регистрираното седиште на Друштвото е:

Ул.11ти Октомври бр.25, кат 8
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Друштвото е регистрирано за вршење на 4 класи на осигурување (класа 1, класа 2, класа 19 и класа 21). Друштвото ја доби лиценцата за работа на 17 декември 2010 година, но основањето на друштвото се изврши на 11 јануари 2011 година. Друштвото е во целосна сопственост на Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, која е и матична компанија на Друштвото. Бројот на вработени во Друштвото со 31 декември 2023 е 33 (31 декември 2022: 32).

2. Основа за изготвување

(а) Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на Република Македонија број 28/2004 со измените 84/2005, 71/2006, 25/2007, 87/2008, 17/2009, 23/2009, 42/2010, 48/2010, 8/2011, 21/2011, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 217/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018, 120/2018, 195/2018, 225/2018, 239/2018, 290/2020, 215/2021 и 99/2022), Законот за супервизија на осигурувањето (Службен Весник 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/2005, 79/2007, 08/2008, 88/2008, 56/2009, 67/2010, 44/2011, 112/2011, 7/2012, 30/2012, 45/2012, 60/2012, 64/2012, 23/2013, 188/2013, 30/2014, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018, 198/2018, 101/2019, 31/2020 и 173/2022), Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија објавени во “Правилникот за водење сметководство” (Службен весник број 159/2009, 164/2010 и 107/2011 применлив од 1 јануари 2010 година), “Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување (Службен весник бр. 148/2010, 41/2011, 170/2019, 303/2021), “Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси” (Службен весник број 169/2010, 141/2013 и 61/2016, 107/2020), “Правилникот за формата и содржината на Извештајот за вреднување на ставките во Билансот на состојба” (Службен весник бр. 67/2011), “Правилникот за вложување на средствата на математичката резерва кои се посебно издвоени од друштвата за осигурување по основ на договорите за осигурување на живот во врска со удели во инвестициски фондови кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик, вреднување, начин и рокови за известување” (Службен весник бр. 122/2019) и се презентирани во согласност со “Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување” (Службен весник број 5/2011, 41/2011, 64/2011, 187/2013 и 61/2016, 170/2019 и 118/2022) и “Правилникот за формата и содржината на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување и/или реосигурување” (Службен весник бр 44/2012, 61/2016, 36/2019 и 118/2022). Правилникот за водење сметководство ги содржи Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување од МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните Сметководствени Стандарди од МСС 1 до МСС 41, толкувањата издадени од Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ) од 1 до 17 и толкувањата на Постојниот комитет на толкувања (ПКТ) од ПКТ 7 до ПКТ 32. МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13, МСФИ 14, МСФИ 15, МСФИ 16, КТМФИ 18, КТМФИ 19, КТМФИ 20 и КТМФИ 21 не се објавени во Правилникот за водење сметководство. МСФИ стандардите (вклучувајќи го и МСФИ 1) иницијално беа објавени во Службен весник во 1997 и оттогаш следеа неколку промени. Друштвото ги применува сите релевантни стандарди и измените и интерпретациите кои се објавени во Службен Весник на РСМ.

2. Основа за изготвување (продолжува)

(а) Извештај за усогласеност (продолжува)

Финансиските извештаи на Друштвото за годината што заврши на 31 декември 2023 година беа одобрени за издавање од страна на Управниот одбор на 12 март 2024 година.

(б) Основи за мерење

Финансиските извештаи се подготвени согласно концептот на набавна вредност, освен за вреднувањето на вложувањата кои се мерат според објективна вредност.

(в) Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари ("МКД" или "денари"), која е функционална валута на Друштвото. Освен каде што е наведено поинаку, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

(г) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите.

Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги во предвид околностите, и претставуваат основа за донесување на одлуки за сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки. Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди. Расудувањата направени од страна на раководството при примената на сметководствените политики кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во белешка 4.

(д) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, кое се вреднуваат по објективна вредност се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на утврдување на објективната вредност.

Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во добивката или загубата, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност кои се расположливи за продажба, кои се признаваат директно во капиталот. Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

2. Основа за изготвување (продолжува)

Девизните средства со кои што работи Друштвото се во евра. Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2023 и 2022 година беа како што следи:

	2023	2022
	МКД	МКД
1 ЕУР	61,4950	61,4932

(е) Принцип на континуитет

Финансиските извештаи се подготвени врз принципот на континуитет.

3. Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

(а) Договори за осигурување

(i) Признавање и мерење на општи договори за осигурување

Бруто Полисирана Премија

Бруто полисираната премија е резултат на договори за осигурување, што според лиценцата на компанијата издадена од Агенцијата за супервизија на осигурување опфаќа и животно осигурување (редовни договори за животно осигурување и договори за осигурување на живот каде осигуреникот го сноси инвестицискиот ризик) и дополнително осигурување на животно осигурување (осигурување од несреќи и здравствено осигурување). Бруто полисираната премија за животно осигурување и бруто полисирана премија за дополнително осигурување ги опфаќа сите износи на премија за осигурување што се достасани (врз основа на одредбите од договорот за осигурување) во тековниот пресметковен период во однос на сите активни договори за осигурување. Бруто полисираната премија за животно осигурување и бруто полисирана премија за дополнителното осигурување на животно осигурување, вклучува: единечна платена премија врз основа на договорите за осигурување активни за време на пресметковниот период или премии на рати доспеани во текот на пресметковниот период во случаи кога, според договорот на осигурување е договорено повеќекратно плаќање на премијата.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, корегирани за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(а) Договори за осигурување (продолжува)

Штети

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите. Резервите за пријавени, но неисплатени штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети. Резервите за настанати, но непријавени штети се утврдуваат врз основа на методот на коефициент на очекувани штети во комбинација со промена на реалните и проценети резерви за настанати, но непријавени штети од претходните години.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во животното осигурување (во случај на откуп или доживување) се зголемува за оствареното профитно учество и трошоците за обработка на штетата.

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат на средствата за суброгација, се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

Иако раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и истите може да резултираат со значајни корекции на резервирањето износ.

Договори за осигурување на живот каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик

Вложувањата на средствата кои се посебно издвоени од друштвата за осигурување по основ на договори за осигурување на живот каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик се признаваат како финансиски вложувања чувани за тргување. Овие финансиски вложувања се признаваат и се мерат во согласност со сметководствената политика објаснета во Белешка 3 (ж).

Уделите купени во корист на договори за осигурување на живот каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик, се вреднуваат на секој датум на известување користејќи ја вредноста утврдена од отворениот инвестициски фонд, која се базира на нето вредноста на средствата на фондот на ниво на удел. Вреднувањето на уделот се пресметува и објавува јавно од страна на отворениот инвестициски фонд. Ова е стапката со која инвеститорот може да ја купи или продаде дадената единица за учество од издавачот.

Друштвото претпоставува дека издавачот, т.е. отворениот инвестициски фонд, како субјект подложен на посебена супервизија, користи потврдени единици за да ја утврди објективната вредност. Покрај тоа, инвестициските фондови се субјекти чии законски извештаи подлежат на задолжителна ревизија од страна на друштво за ревизија и ризикот од вреднување е минимизиран преку независна контрола што ја извршува депозитарната банка на фондот.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(а) Договори за осигурување (продолжува)

(ii) Средства од реосигурување

Друштвото предава дел од премијата во реосигурување во своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок и се конзистентни со основата за признавање на премиите по договори за осигурување кои се поврзани со истите. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

(б) Приходи

(i) Приходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи од реосигурители за исплатени штети или од провизии за реосигурување пресметани врз основа на договори за реосигурување. Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

(ii) Приходи од вложувања

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати од должнички хартии од вредност и орочените депозити во банки, како и нереализирани добивки од промена на објективната вредност на финансиските средства.

Приходите од вложувања се признаваат во моментот на настанување користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

(в) Расходи

(i) Трошоци за стекнување

Трошоците за стекнување се дефинираат како трошоци за стекнување на нови договори за осигурување и ги вклучуваат директните трошоци, како што се провизиите за стекнување и трошоците поврзани со обработка на понуди и издавање на полиси. Трошоците за стекнување се признаваат како трошок во моментот на настанување. Друштвото има одложени трошоци за стекнување за полисите кај кои провизијата се исплаќа однапред при почетокот на осигурувањето.

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(а) Договори за осигурување (продолжува)

(ii) Расходи по основ на финансиски вложувања

Трошоците по основ на финансиски вложувања вклучуваат трошоци за позајмување (камати), курсни разлики и расходи по основ на намалување на вредноста на финансиските вложувања кои се искажуваат по објективна вредност. Трошоците на позајмување (камати) се евидентираат како расходи во моментот на нивното настанување, преку билансот на успех.

(iii) Расходи од закупнини направени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во билансот на успех според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во билансот на успех како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

(г) Користи за вработените

(i) Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во државните пензиски фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во добивката или загубата кога се пресметуваат.

(ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат како трошок кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Во согласност со локалните регулативи, Друштвото исплаќа две просечни плати на своите вработени во моментот на пензионирање и јубилејни награди во согласност со Општиот колективен договор. Користите за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната сегашна вредност. Нема дополнителни обврски во однос на пензионирањето.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(д) Данок на добивка

Данокот на добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот на добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок на добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% (2022:10%) на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредноста на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат.

Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка. Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

(f) Недвижности и опрема

(i) Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од обезвреднување. Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Набавениот софтвер кој е составен дел на функционалноста на поврзаната опрема се капитализира како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат нетно како "останати приходи" во билансот на успех.

(ii) Последователни трошоци

Трошоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците може да се измерат веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(ѓ) Недвижности и опрема (продолжува)

(iii) Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во билансот на успех и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот полезен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Опрема и мебел	10 – 25

Методите на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценуваат на секоја дата на известување.

(е) Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од компјутерски софтвер и лиценци. Средството е прикажано по вредноста по која е набавено и се амортизира според праволинискиот метод за проценетиот животен век, којшто во Друштвото е проценет на 4 години (2022: 4 години).

(ж) Финансиски инструменти

(i) Класификација

Друштвото ги класификува финансиските средства како: дадени кредити и побарувања, средства коишто се чуваат до достасување, средства расположливи за продажба и финансиски средства по објективната вредност преку билансот на успех. Друштвото ја одредува класификацијата на финансиските средства при почетното признавање.

Финансиските обврски се класификувани и се вреднуваат како финансиски обврски прикажани по амортизирана вредност.

(ii) Мерење

Сите финансиски средства, освен оние коишто се мерат по објективната вредност низ билансот на успех, почетно се признаваат според нивната набавна цена, односно објективната вредност на средствата во моментот на нивното стекнување, вклучувајќи ги и трошоците за набавка.

Кредити и побарувања

Дадените кредити и побарувањата се недеривативни финансиски средства, со фиксни или предвидливи плаќања и не се котирали на активните пазари. Тие произлегуваат од активностите каде што Друштвото обезбедува пари на должник без намера за тргување.

Кредитите се признаваат кога паричните средства му се одобрени на должникот и се прикажани по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна каматна стапка.

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(ж) Финансиски инструменти (продолжува)

(ii) Мерење (продолжува)

Хартии од вредност што се чуваат до достасување

Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се недеривативни финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност, коишто Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување. Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се признаваат по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна каматна стапка.

Доколку Друштвото продаде или прекласификува значителен износ од средствата што се чуваат до достасување пред датумот на достасување, во тој случај класификацијата на целата категорија ќе се доведе во прашање и ќе се прекласификува како категорија расположливи за продажба.

Исправка на вредноста на финансиските средства кои се чуваат до доспевање

На датумот на кој се сочинува Билансот на состојба се врши процена со цел да се утврди дали постои објективен доказ дека вредноста на одредено финансиско средство е намалена.

Исправка на вредноста на финансиските средства кои се чуваат до доспевање (продолжува)

Финансиското средство е обезвреднето и исправка на вредноста се пресметува ако и само ако, постои објективен доказ за обезвреднување како резултат на еден или повеќе настани коишто се случуваат по првичното признавање на средството (настан што предизвикува загуба) и тој настан (или настани) што предизвикува загуба влијае врз проценетите идни парични текови од финансиското средство, коишто може објективно да се проценат.

Хартии од вредност расположливи за продажба

Хартиите од вредност расположливи за продажба се оние финансиски средства коишто Друштвото има намера да ги чува на неодреден период и коишто може да се продадат поради ликвидносни потреби. Хартиите од вредност расположливи за продажба, последователно се мерат по објективната вредност. Објективната вредност на инвестициите коишто котираат на активните пазари се засноваат врз основа на котирани цени. Во случаи кога нема активен пазар за должнички хартии од вредност, Друштвото утврдува објективна вредност со користење на техники за вреднување.

Нереализираните добивки и загуби се искажуваат како посебна компонента на останатата сеопфатна добивка до моментот на отуѓување на вложувањето или вршењето исправка на вредноста. При отуѓувањето или намалувањето на вредноста, збирните добивки или загуби искажани во останатата сеопфатна добивка се вклучуваат во билансот на успех за периодот на кој се однесуваат.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(ж) Финансиски инструменти (продолжува)

(ii) Мерење (продолжува)

Исправка на вредноста на средствата расположливи за продажба

На датумот на кој се сочинува Билансот на состојба, Друштвото врши процена за да се утврди дали постои објективен доказ дека е намалена вредноста на одредено финансиско средство или група финансиски средства. Ако постои таков доказ, компанијата врши детална пресметка на оштетување за да утврди дали треба да се признае загуба од оштетување. Износот на загубата поради оштетување е разликата помеѓу сегашната вредност на средството и сегашната вредност на намалените проценети парични текови.

Доколку во последователниот период објективната вредност на должничките инструменти се зголеми и тоа може објективно да се поврзе со настан што се случил по намалувањето на вредноста, намалувањето на вредноста треба да биде анулирано во билансот на успех.

Хартии од вредност по објективна вредност преку билансот на успех

Финансиските средства по објективна вредност преку добивка или загуба можат да бидат назначени во оваа категорија или можат да се чуваат за тргување. Финансиските средства чувани за тргување се состојат од инвестиции во инвестициски фондови кои се поврзани со договори за осигурување каде осигуреникот го сноси инвестицискиот ризик.

Тие првично се мерат според објективна вредност. Последователно, тие се мерат според објективната вредност на секој датум на билансот на состојба и ефектите од промените во објективната вредност се признаваат како приход или трошок за периодот. Промените во продажната цена на уделите кои се во сопственост на Друштвото (бафер портфолио) на датумот на секој биланс на состојба (последен ден во месецот) се нереализирани добивки/загуби. Разликите во цена на уделите продадени на клиенти, на денот на продажбата, кои произлегуваат од разлики меѓу продажната и сметководствената вредност на уделите се реализирани добивки/загуби.

Финансиски обврски

Финансиските обврски се мерат по амортизирана вредност и се состојат од обврски кон добавувачи и обврски по заеми со стандардни каматни стапки.

(iii) Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг. Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска. Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

Финансиски обврски (продолжува)

(iv) Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено. Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на успех само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

(з) Исправка на вредност (Посебна резерва на побарувањата)

На датумот на кој се сочинува Билансот на состојба, Друштвото ја утврдува исправката на вредност (Посебната резерва) на побарувањата по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси донесен од Агенцијата на супревизија на осигурувањето. Согласно истиот Правилник, Друштвото го утврдува минималниот и максималниот процент на исправка на вредност со примена на најмалку еден од следните критериуми:

- периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на должникот и/или;
- поединечна проценка на финансиската состојба на секој должник класифициран во соодветната категорија.

Друштвото врши класификација на побарувањата во следните категории во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето:

- 1) *Категорија А* - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле на датумот на доспевање на побарувањето и истото не го сториле во период до 30 дена од денот на доспевање на побарувањето;
- 2) *Категорија Б* - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 31 до 60 дена од денот на доспевање на побарувањето;
- 3) *Категорија В* - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 61 до 120 дена од денот на доспевање на побарувањето
- 4) *Категорија Г* - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 121 до 270 дена од денот на доспевање на побарувањето и
- 5) *Категорија Д* - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 271 до 365 дена од денот на доспевање на побарувањето.
- 6) *Категорија Ѓ* - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период подолг од 365 дена од денот на доспевање на побарувањето.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(з) Исправка на вредност (Посебна резерва на побарувањата) (продолжува)

Следствено на тоа, Друштвото ја утврдува исправката на вредност на следниот начин:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	10%-30%
В	од 61 до 120 дена	31%-50%
Г	121 до 270 дена	51%-70%
Д	271-365 дена	71%-90%
Ѓ	подолг од 365 дена	100%

Исправка на вредност – Посебна резерва за сите побарувања кои произлегуваат од производи за животна осигурување поврзани со удели во инвестициски фондови, кога осигуреникот го презема инвестицискиот ризик, се пресметува во износ од 100% без оглед на категоријата во која е класификувано побарувањето.

(с) Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги вклучуваат паричните средства по видување во деловните банки како и паричните средства во благајна. Паричните средства и паричните еквиваленти се евидентираат во билансот на состојба по амортизирана набавна вредност.

(и) Резервирања

Резервирање се признава во билансот на состојба кога Друштвото како резултат на минат настан за кој постои сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Друштвото за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

(ј) Обезвреднување на нефинансиски средства

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото се проценува на секоја дата на која се сочинува билансот на состојба за да се утврди дали постои индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои се проценува надоместувачкиот износ на средството.

Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместувачки износ. Единица која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува, којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во билансот на успех.

Надоместувачкиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(j) Обезвреднување на нефинансиски средства (продолжува)

Загубата поради обезвреднување признаена во минати периоди се проценува на секоја дата на изготвување на билансот на состојба заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

(к) Акционерски капитал

(i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

(ii) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

(iii) Ревалоризациона резерва

Ревалоризациона резерва произлегува од дополнително вреднување на финансиските вложувања расположиви за продажба. Нереализираните добивки и/или загуби на средствата се признаваат во извештајот за друга сеопфатна добивка.

4. Сметководствени проценки и расудувања

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

(а) Клучни извори на несигурност во проценките

(i) Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат. За утврдување на математичката резерва Друштвото користи актуарски методи во согласност со правилата и процедурите пропишани од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата, можно е крајниот резултат да се разликува од оригинално утврдената обврска.

(ii) Класификација на договорот за осигурување

Договорите за осигурување на живот каде осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик се класифицирани како договори за осигурување, врз основа на расудувањето на Раководството на Друштвото дека постои пренос на значителен осигурителен ризик од осигуреникот на Друштвото.

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

4. Сметководствени проценки и расудувања (продолжува)

(б) Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2023 година и 31 декември 2022 година се презентирани во табелата подолу:

31 Декември 2023	2.4 Резултат за годината	2.5 Капитал и 2.6 резерви	2.7 Потребно ниво на маргина на солвентност	2.8 Коефициент на покриеност	2.9 Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	34.582	318.721	84.518	377%	-
Принос од вложувања (+100 п.п.)	38.174	322.315	84.518	381%	0,04
Принос од вложувања (-100 п.п.)	30.986	315.127	84.518	373%	-0,04
10% зголемување на математичката резерва	(41.133)	243.006	84.518	288%	(0,90)
10% намалување на математичката резерва	110.297	394.436	84.518	467%	0,90
10% зголемување на вкупните трошоци	(22.356)	261.793	84.518	310%	(0,67)
10% намалување на вкупните трошоци	91.510	375.649	84.518	444%	0,67

31 Декември 2022	2.4 Резултат за годината	2.5 Капитал и 2.6 резерви	2.7 Потребно ниво на маргина на солвентност	2.8 Коефициент на покриеност	2.9 Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	26.577	284.139	70.946	400%	-
Принос од вложувања (+100 п.п.)	29.825	287.387	70.946	405%	5%
Принос од вложувања (-100 п.п.)	23.317	280.879	70.946	396%	-5%
10% зголемување на математичката резерва	-45.172	212.390	70.946	299%	-101%
10% намалување на математичката резерва	98.314	355.876	70.946	502%	101%
10% зголемување на вкупните трошоци	-11.926	245.636	70.946	346%	-54%
10% намалување на вкупните трошоци	65.068	322.630	70.946	455%	54%

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелата погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредна варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик

(а) Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи, или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

(б) Стратегија за прием во осигурување

Стратегијата на Друштвото за прием во осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот. Според стратегијата за прием во осигурување се одбиваат потенцијалните клиенти кај кои постои зголемена извесност за штетен настан или им се пресметува зголемена премија на клиентите кои можат да се прифатат со зголемен ризик.

Стратегијата на Друштвото за прием во осигурување е презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени осигурителните производи, во кои Друштвото е подготвено да осигурува. Сите општи договори за осигурување се по природа долгогодишни и осигурителот ги продолжува во моментот кога ќе се плати премијата за наредната година и има право да одбие обновување или продолжување на истите, доколку премијата не биде платена, како и може да изврши промена во нетехничките делови од договорот при неговото продолжување.

(в) Стратегија за математичка резерва

Математичката резерва е пресметана поединечно за секој договор врз основа на нето проспективната метода за ризико осигурување и метода на цилимеризација за мешовито осигурување. Стапката на цилимеризација, која се користи при пресметка на математичката резерва изнесува 3,5% (2022: 3,5%). Техничката каматна стапка за тарифите за кои е издвоена математичката резерва е во интервалот од 1,5% до 3,0%, (во зависност од периодот на склучување на полисите и типот на осигурување). Како база во тарифите се користени, Таблицы на смртност за Хрватска 2000 – 2002 и Таблицы на смртност за Хрватска 2010 – 2012 во зависност од периодот на почеток на осигурувањето. Математичката резерва на крајот на годината е пресметана со линеарна интерполација од математичката резерва на почетокот и на крајот на осигурителната година.

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(г) Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото склучува пропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста. Најголем дел од договорите за реосигурување се темелат на самопридржај од 15.000 ЕУР.

Договорот за реосигурување на вишок ги опфаќа сите видови животно осигурување, освен договорите за животно осигурување, каде осигурениот износ во случај на смрт се намалува линеарно во текот на неговиот живот и има единечна премија. За сите нив лимитот за самопридржај е 15.000 евра. Реосигурителот нуди покриеност за сите ризици до 100.000 евра, додека над оваа сума за реосигурување се преговара на факултативна основа.

За полисите Safe Life, компанијата има склучено квота договор за реосигурување со 50% реосигурување, почнувајќи од 01 јули 2014 година. Компанијата предава 50% од премијата на реосигурителот, а реосигурителот превзема 50% од сите обврски што произлегуваат од овој договор за реосигурување. Почнувајќи од 01 јануари 2019 година, договорот е раскинат и не ги опфаќа новите полисите Safe Life издадени по овој датум.

За полисите од продуктите 3D и Семеен Премиум, со почеток јануари 2015 година Друштвото има склучено QS 50% реосигурителен договор. Друштвото цедира 50% од премијата, сепак му цедира на реосигурителот 50% од сите обврски кои произлегуваат од реосигурителниот договор. Почнувајќи од 01 јануари 2020 година, договорот е раскинат и не ги опфаќа новите полиси издадени по овој датум. Сите три договори за реосигурување се склучени на неопределено време, и може да бидат откажани на барање.

На 31.12.2023 Друштвото склучи договори со реосигурителот за прекин на двата квотни договори за реосигурување со 50% учество. Со склучување на договорите за прекин во иднина престануваат сите права и обврски по овие договори за реосигурување.

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик. Средствата кои се побаруваат од реосигурителот, на крајот на секој период, се оценуваат за наплатливост, заедно со објективните причини за исправка на вредноста. Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со матичното претпријатие и со неповрзани реосигурители за да ја контролира изложеноста од загуби како резултат од настанување на еден штетен настан.

(д) Коефициент на штети

Годишен коефициент на штети	Класа	Со вклучен ефект од реосигурување		Без ефект од реосигурување	
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Осигурување од незгода	1	15,20%	13,20%	20,80%	19,40%
Здравствено осигурување	2	38,00%	39,60%	52,30%	51,50%
Осигурување на живот	19	55,20%	51,50%	57,40%	61,30%
Осигурување на живот каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик	21	68,30%	68,70%	72,00%	73,00%

Друштвото активно го следи својот годишен коефициент на штети.

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(f) Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото. Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзијата, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето.

Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските. На 31 декември 2023 година вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат МКД 1.460.192 илјади денари (2022: МКД 1.235.433 илјади денари). Овие средства се состојат од депозити во банки, хартии од вредност издадени од Република Северна Македонија, дадени заеми на иматели на полиса и удели во инвестициски фондови.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат математичките и техничките резерви:

	2023	2022
Средства		
Депозити во банки	161.500	142.500
Обврзници и други хартии од вредност за кои гарантира РСМ	551.123	579.204
Дадени заеми на иматели на полиса	1.517	2.205
Удели во инвестициски фондови	746.052	511.524
	1.460.192	1.235.433
Обврски (Математички и технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	1.529.776	1.255.148
Дел за реосигурителот	(124.185)	(113.269)
Нето резерви	1.405.591	1.141.879
Покриеност на математичката и техничките резерви	54.601	93.554

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозитите во банки кои имаат дозвола од НБРСМ не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат математичките и техничките резерви по договорите за осигурување. Исто така обврзниците или другите должнички хартии од вредност за кои гарантира Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат математичките резерви по договорите за осигурување. На 31 декември 2023 година депозитите во банки изнесуваат 22,5% (2022: 19,7%), државните обврзници изнесуваат 77,3% (2022: 80%). Вложувањата во удели во фондови се вложувања во корист на животно осигурување каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик и во целост ги покриваат посебните резерви (математичките резерви по договорите за животно осигурување каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик).

(e) Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување зависи од веројатноста за настанување на смрт, калкулирана во таблиците за смрт. Осигурените настани се случајни и нивниот број и висина ќе варира во зависност од степенот на воспоставените статистички техники. Поголемото портфолио на слични договори покажува помала варијабилност во настанувањето на ризикот.

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со штети и евентуалноста осигурениците да преувеличат или измислат штета.

(ж) Географска и секторска концентracија

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Северна Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентracија кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(з) Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот. Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување.

(с) Оперативен ризик

Оперативниот ризик настанува од неефективни и неефикасни процеси. Друштвото управува со оперативните ризици преку обезбедување на ресурси за справувањето со овие ризици, пропишување на интерни правила и процедури и воспоставување на системи на контроли каде се дефинираат одговорности поврзани со лоцираните ризици кај различни функции во Друштвото и правила и одговорности за постапување на вработените.

(и) Финансиски ризик

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување и обврските за реосигурување. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик го опфаќа ризикот од промена на каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

Финансиските вложувања поврзани со договори за животно осигурување каде осигуреникот го сноси инвестицискиот ризик, се регулирани со договори помеѓу ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје и Винер Лајф, како и помеѓу Генерали инвестментс АД Скопје и Винер Лајф. Друштвото управува со поврзаните ризици преку редовни месечни извештаи, кои се следат и разгледуваат од страна на Друштвото, како и од VIG Asset Management. Овие извештаи на редовна основа ја објавуваат разликата помеѓу претходно договорениот параметар (Dow Jones/Eurostock 50) и актуелната вредност на фондот. Во случај на недоволна ефикасност/незадоволителни резултати, Друштвото го задржува правото да го прекине издавањето на ваков тип на полиси.

(и) Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања (орочени депозити и должнички хартии од вредност).

Според раководството на Друштвото должничките финансиски средства се изложени на каматен ризик, со оглед на фактот дека најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматоносни. Финансиските средства на Друштвото се прикажани во табелата подолу:

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(и) Финансиски ризик (продолжува)

(i) Каматен ризик (продолжува)

31 декември 2023	Инструменти со фиксна каматна стапка								
	Вкупно	Променлива каматна	До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Над 5 години	Некаматносни	
Средства									
Финансиски средства									
- Орочени депозити	17	213.500	48.500	-	22.000	66.000	77.000	-	
- Заеми по полиси	17	1.517	-	-	-	695	822	-	
- Хартии од вредност расположиви за продажба	16	850.231	-	-	9.934	116.834	28.418	695.045	
- Финансиски вложувања кои се чуваат до допевање	16	-	-	-	-	-	-	-	
- Финансиски вложувања за тргување	16	746.052	-	-	-	-	-	746.052	
Средства од реосигурување	20	124.185	-	-	-	-	-	124.185	
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	18	-	-	-	-	-	-	-	
		78.650	-	-	-	-	-	78.650	
Парични средства и паричен еквивалент	19	53.832	-	-	-	-	-	53.832	
Обврски		-							
Резерви по договори за осигурување	20	(1.529.776)	-	-	-	-	-	(1.529.776)	
Обврски кон реосигурители		(160.447)	-	-	-	-	-	(160.447)	
Останати обврски		(71.079)	-	-	-	-	-	(71.079)	
Неусогласеност на средствата и обврските		306.665	48.500	-	31.934	183.529	106.240	695.045	(758.583)

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(и) Финансиски ризик (продолжува)

(i) Каматен ризик (продолжува)

Инструменти со фиксна каматна стапка

31 декември 2022 - Повторно прикажано	Вкупно	Променлива каматна	До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Над 5 години	Некаматносни	
Средства									
Финансиски средства									
- Орочени депозити	17	221.500	48.500	-	33.000	33.000	107.000	-	
- Заеми по полиси	17	2.205	-	-	-	482	1.723	-	
- Хартии од вредност расположиви за продажба	16	792.302	-	-	-	-	120.330	671.972	
- Финансиски вложувања кои се чуваат до допевање	16	-	-	-	-	-	-	-	
- Финансиски вложувања за тргување	16	511.722	-	-	-	-	-	511.722	
Средства од реосигурување	20	113.269	-	-	-	-	-	113.269	
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	18	47.244	-	-	-	-	-	47.244	
Парични средства и паричен еквивалент	19	40.825	-	40.825	-	-	-	-	
Обврски									
Резерви по договори за осигурување	20	(1.255.148)	-	-	-	-	-	(1.255.148)	
Обврски кон реосигурители		(125.987)	-	-	-	-	-	(125.987)	
Останати обврски		(69.815)	-	-	-	-	-	(69.815)	
Неусогласеност на средствата и обврските		278.117	48.500	40.825	33.000	33.482	229.053	671.972	(778.715)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(i) Финансиски ризик (продолжува)

(ii) Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Побарувања по основ на осигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа, така да концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон лоши побарувања е контролирана.

Средства од реосигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со првокласни реосигурители и концентрацијата на ризик се избегнува преку следењето на политиката на Друштвото преку поставените лимити кои се ревидираат секоја година. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(и) Финансиски ризик (продолжува)

(ii) Кредитен ризик (продолжува)

Вложувања

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки. Сепак земајќи во предвид дека Друштвото вложува во државни хартии од вредност, удели и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат. Максималната изложеност на Друштвото кон кредитниот ризик е презентирано во табелата подолу:

Финансиски средства	2023	2022
		Повторно прикажано
- Орочени депозити	213.500	221.500
- Заеми	1.517	2.205
- Хартии од вредност расположливи за продажба	850.231	792.302
- Финансиски вложувања кои се чуваат до допевање	-	-
- Финансиски вложувања за тргување	746.052	511.722
Средства од реосигурување	124.185	113.269
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	78.650	47.244
Парични средства и парични еквиваленти	53.832	40.825
Вкупно	2.067.967	1.729.067

Паричните средства и паричните еквиваленти, останатите побарувања, средствата за реосигурување, орочените депозити, и должничките хартии од вредност не се ниту достасани ниту безвреднети. Средствата од реосигурување се побарувања од реосигурители со кредитен рејтинг од А+ според Стандард и Пурс Кредитен рејтинг агенцијата.

Паричните средства и паричните еквиваленти се вложувања во домашни банки, кои немаат кредитен рејтинг. Банките го следат кредитниот рејтинг на земјата. Должничките хартии од вредност се однесуваат на државни хартии од вредност, со кредитен рејтинг од ББ-/Б според Стандард и Пурс Кредитен рејтинг агенцијата. Структурата на доспеаноста на побарување по основ на осигурување и останати побарувања е презентирана подолу:

	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност	% на исправка
Недоспеани	-	-	-	-
0-30 дена	16.519	6.428	10.091	39%
31-60 дена	5.651	3.063	2.588	54%
61-120 дена	3.418	2.646	773	77%
121-270 дена	2.256	1.698	558	75%
271-365 дена	371	309	62	83%
Над 365 дена	642	642	0	100%
31 декември 2023	28.857	14.786	14.072	51%

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(i) Финансиски ризик (продолжува)

(ii) Кредитен ризик (продолжува)

	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност	% на исправка
Недоспеани	-	-	-	-
0-30 дена	13.074	4.340	8.734	33%
31-60 дена	4.862	2.546	2.316	52%
61-120 дена	2.574	1.985	589	77%
121-270 дена	1.460	1.142	318	78%
271-365 дена	364	283	81	78%
Над 365 дена	497	497	-	100%
31 декември 2022	22.831	10.793	12.038	47%

Доспеаните побарувања поврзани со договори за осигување каде осигуреникот го сноси инвестицискиот ризик се целосно обезбедени поради спецификите на производот, бидејќи бруто полисираната премија се признава со потпишување на договорот за осигурување, а математичките резерви се признаваат кога премијата се наплаќа и потоа се инвестира.

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(i) Финансиски ризик (продолжува)

(ii) Кредитен ризик (продолжува)

Останатите побарувања не се доспеани, ниту обезвреднети:

	Бруто вредност	Исправка на вредност	Сегасна вредност
Недоспеани	64.579	-	64.579
На 31 декември 2023	64.579	-	64.579

	Бруто вредност	Исправка на вредност	Сегасна вредност
Недоспеани	35.206	-	35.206
На 31 декември 2022	35.206	-	35.206
Повторно прикажани			

(iii) Валутен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото има средства и обврски во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути.

31 декември 2023	МКД	ЕУР	Вкупно
Вложувања	236.664	1.574.636	1.811.300
Дел за реосигурување во БТР	-	124.185	124.185
Побарувања	52.238	26.412	78.650
Парични средства и парични еквиваленти	53.832	-	53.832
Вкупно средства	342.734	1.725.233	2.067.967
Бруто технички резерви	3.301	1.526.476	1.529.777
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување и останати обврски	38.446	190.798	229.244
Вкупно обврски	41.747	1.717.274	1.759.021
Нето вредност	300.987	7.959	308.946

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(и) Финансиски ризик (продолжува)

(iii) Валутен ризик

31 декември 2022			
Повторно прикажани	МКД	ЕУР	Вкупно
Вложувања	234.928	1.292.801	1.527.729
Дел за реосигурување во БТР	-	113.269	113.269
Побарувања	24.865	22.379	47.244
Парични средства и парични еквиваленти	40.825	-	40.825
Вкупно средства	300.618	1.428.449	1.729.067
Бруто технички резерви	5.493	1.249.655	1.255.148
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување и останати обврски	32.378	163.424	195.802
Вкупно обврски	37.871	1.413.079	1.467.015
Нето вредност	262.747	15.370	278.117

(iv) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата. Најголемот ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување и доспевањата на должничките хартии од вредност.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(и) Финансиски ризик (продолжува)

(iv) Ризик на ликвидност

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

31 декември 2023	До 1 година	Од 1 до 3 години	Од 3 до 5 години	Од 5 до 10 години	Над 10 години	Вкупно
Вкупно средства						
Вложувања	231.304	114.822	25.191	307.232	1.132.751	1.811.300
Дел за реосигурување во БТР	15.292	18.909	9.627	27.120	53.237	124.185
Побарувања	48.715	16.385	13.550	-	-	78.650
Парични средства	53.832	-	-	-	-	53.832
	349.143	150.116	48.368	334.352	1.185.988	2.067.967
Вкупно обврски						
Бруто технички резерви	130.679	189.817	153.415	363.455	692.410	1.529.776
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување и останати обврски	118.349	20.002	9.748	27.459	53.687	229.245
	249.028	209.819	163.163	390.914	746.097	1.759.021
Рочна неусогласеност	100.115	(59.703)	(114.795)	(56.562)	439.891	308.946

31 декември 2022	До 1 година	Од 1 до 3 години	Од 3 до 5 години	Од 5 до 10 години	Над 10 години	Вкупно
Повторно прикажани						
Вкупно средства						
Вложувања	66.680	277.554	240	264.724	918.531	1.527.729
Дел за реосигурување во БТР	1.606	5.606	17.567	23.870	64.620	113.269
Побарувања	26.109	10.187	-	4.320	6.628	47.244
Парични средства	40.825	-	-	-	-	40.825
	135.220	293.347	17.807	292.914	989.779	1.729.067
Вкупно обврски						
Бруто технички резерви	73.077	69.465	87.531	180.783	844.292	1.255.148
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување и останати обврски	82.551	6.606	17.567	23.953	65.125	195.802
	155.628	76.071	105.098	204.736	909.417	1.450.950
Рочна неусогласеност	(20.408)	217.276	(87.291)	88.178	80.362	278.117

(j) Ценовен ризик

Друштвото е изложено ценовен ризик најмногу поради вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба. Трансакциите поврзани со вложувањата се авторизирани од раководството на Друштвото и одобрени од VIG Group. Анализата на сензитивност која ја врши Друштвото е прикажана во Белешка 4 (ii).

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(к) Управување со капиталот

Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи.

Капиталот на друштвото за осигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност.

Цели на Друштвото во поглед на управувањето со капиталот се:

- Да соодветствува со барањата за капитал согласно законската регулативата;
- Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на друштвото.

Друштвото го пресметува потребното ниво на маргината на солвентност согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Маргина на солвентност и користењето на сопствените средства редовно се следат од Раководството на Друштвото, при што се користат техники кои се пропишани согласно законската регулатива.

Потребното ниво на маргина на солвентност (класа 19):

		2023	2022	
Бруто математичка резерва	1	757.150	717.435	
Нето математичка резерва	2	635.317	606.297	
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	0,85	0,85	
Релевантен фактор	4	4%	4%	
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	25.743	24.393	
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	ризику од смрт до 3 години	6	5.682.097	4.491.722
	ризику од смрт од 3 до 5 години	7	1.324.054	1.101.229
	ризику од смрт (освен [6] и [7])	8	10.834.665	8.445.091
	Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,15\% + [8]*0,3\%$)	9	40.172	31.479
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	16.318.268	12.905.933	
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	0,91	0,92	
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12	36.744	28.940	
Капитализирани средства	13	-	-	
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	62.487	53.333	

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(к) Управување со капиталот (продолжува)

Потребното ниво на маргина на солвентност (класа 21):

		2023	2022
Бруто математичка резерва	1	745.224	511.535
Нето математичка резерва	2	745.224	511.535
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	1	1
Релевантен фактор	4	1%	1%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	7.452	5.115
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	ризик од смрт до 3 години	-	-
	ризик од смрт од 3 до 5 години	127	160
	ризик од смрт (освен [6] и [7])	5.694.569	3.780.323
	Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,15\% + [8]*0,3\%$)	17.084	11.341
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	3.642.579	3.068.505
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	0,64	0,81
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12	10.928	9.205
Капитализирани средства	13	-	-
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	18.380	14.321

Потребното ниво на маргина на солвентност за дополнително осигурување кон осигурувањето на живот:

	2023	2022
Бруто полисирана премија	22.211	20.116
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	3.998	3.621
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	-	-
Вкупен износ од Бруто полисираната премија ($[4]=[2] + [3]$)	3.998	3.621
Бруто исплатени штети	4.158	3.206
Нето исплатени штети	3.797	2.915
Коефициент ($[7]=[6]/[5]$ или 0.50 доколку е помал)	0,91	0,91
Пресметана маргина на солвентност за допол. осиг. ($[8]=[4]*[7]$)	3.651	3.292
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност	84.518	70.946

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(к) Управување со капиталот (продолжува)

Пресметката на капиталот на Друштвото е како што следи:

	Ознака	2023	2022
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	311.689	280.181
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	356.934	356.934
Премии од емитирани обични акции	I2	-	-
Законски и статутарни резерви	I3	-	-
Пренесена нераспределена добивка	I4	-	-
Нераспределена добивка во тековна година	I5	34.581	26.577
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	-	-
Долгорочни нематеријални средства	I7	(7.031)	(3.958)
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	(72.795)	(99.372)
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	-	-
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	-	-
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	-	-
Субординирани должнички инструменти	II3	-	-
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	-	-
Нереализирана добивка од ревалоризацијата на сопственичките инструменти коишто се расположливи за продажба и мерени по објективна вредност	II5	-	-
Нереализирана добивка од ревалоризацијата на должничките инструменти расположливи за продажба, мерени по објективна вредност	II6	-	-
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	311.689	280.181
Одбитни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	-	-
Вложувања во акции од правни лица од членот 72 од Законот	IV1	-	-
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV1	-	-
КАПИТАЛ I + II - IV	V	311.689	280.181
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	-	-
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	84.518	70.946
Капитал	VI3	311.689	280.181
Гарантен фонд	VI4	184.485	184.479
Вишок/(недостаток) на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	127.204	95.702
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	-	-
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	227.171	209.235

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

6. Објективна вредност

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финасиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:

	Заеми и побарувања	Чувани до достасаност	Расположлив и за продажба	Чувани за тргување	Амортизира на набавна вредност	Вкупна сметководствена вредност	Објективна вредност
31 декември 2023							
Финансиски средства							
- Орочени депозити	-	-	-	-	213.500	213.500	213.500
- Заеми	1.517	-	-	-	-	1.517	1.517
- Хартии од вредност расположливи за продажба	-	-	850.231	-	-	850.231	850.231
- Хартии од вредност чувани до достасување	-	-	-	-	-	-	-
- Финансиски вложувања за тргување	-	-	-	746.052	-	746.052	746.052
Средства од реосигурување	124.185	-	-	-	-	124.185	124.185
Побарувања	78.650	-	-	-	-	78.650	78.650
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	53.832	53.832	53.832
	204.352	-	850.231	746.052	267.332	2.067.967	2.067.967
Финансиски обврски							
Бруто резерви	-	-	-	-	1.529.776	1.529.776	1.529.776
Обврски кон реосигурители	-	-	-	-	158.166	158.166	158.166
Останати обврски	-	-	-	-	71.079	71.079	71.079
	-	-	-	-	1.759.021	1.759.021	1.759.021

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

6. Објективна вредност (продолжува)

	Заеми и побарувања	Чувани до достасаност	Расположлив и за продажба	Чувани за тргување	Амортизира на набавна вредност	Вкупна сметковод- ствена вредност	Објективна вредност
31 декември 2022							
Повторно прикажано							
Финансиски средства							
- Орочени депозити	-	-	-	-	221.500	221.500	221.500
- Заеми	2.205	-	-	-	-	2.205	2.205
- Хартии од вредност расположливи за продажба	-	-	792.302	-	-	792.302	792.302
- Хартии од вредност чувани до достасување	-	-	-	-	-	-	-
- Финансиски вложувања за тргување	-	-	-	511.722	-	511.722	511.722
Средства од реосигурување	113.269	-	-	-	-	113.269	113.269
Побарувања	47.244	-	-	-	-	47.244	47.244
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	40.825	40.825	40.825
	178.783	-	792.302	511.722	262.325	1.729.067	1.729.067
Финансиски обврски							
Бруто резерви	-	-	-	-	1.255.148	1.255.148	1.255.148
Обврски кон реосигурители	-	-	-	-	125.987	125.987	125.987
Останати обврски	-	-	-	-	69.815	69.815	69.815
	-	-	-	-	1.450.950	1.450.950	1.450.950

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Премии

2023	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносни премии	Пренесена премија на реосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Осигурување живот	470.864	-	(24.759)	-	446.105
Дополнително осигурување	22.211	(237)	(792)	(57)	21.125
Вкупно премии	493.075	(237)	(25.551)	(57)	467.230
2022	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносни премии	Пренесена премија на реосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Осигурување живот	379.536	-	(24.094)	-	355.442
Дополнително осигурување	20.116	(243)	(747)	134	19.260
Вкупно премии	399.652	(243)	(24.841)	134	374.702

8. Приходи од вложувања

	2023	2022
Приходи од камати од орочени депозити во банки	4.922	4.076
Приходи од камати од државни записи и државни обврзници	30.418	26.735
Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	89.818	-
Реализирани добивки од финансиски вложувања	546	1.699
Останато	23	29
Вкупно приходи од вложувања	125.727	32.539

Од вкупниот износ на приходи од вложувања 26.418 илјади МКД (2022: 23.231 илјади МКД) се остварени од вложување на средствата кои ја покриваат математичката резерва и/или техничките резерви, а 8.922 илјади МКД (2022: 7.608 илјади МКД) остварени од вложување од средствата кои не ја покриваат математичката резерва и/или техничките резерви.

Нереализиранати добивки во износ од 89.818 илјади МКД е резултат на континуиран раст на вредноста на вложувањата во инвестициски фондови. Истите се признати како финансиски средства за тргување.

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

9. Бруто исплатени штети

2023	Вкупно исплатени штети и користи	Промени во бруто резервите за штети	Учество на реосигурителите во надомест на штети и користи	Учество на реосигурителите во резервите за штети	Нето
Осигурување живот	109.168	627	(9.383)	(36)	100.376
Дополнително осигурување	4.664	359	(361)	(240)	4.422
Вкупно	113.832	986	(9.744)	(276)	104.798

2022	Вкупно исплатени штети и користи	Промени во бруто резервите за штети	Учество на реосигурителите во надомест на штети и користи	Учество на реосигурителите во резервите за штети	Нето
Осигурување живот	99.388	1.398	(10.050)	(1.224)	89.512
Дополнително осигурување	3.206	1.345	(291)	392	4.652
Вкупно	102.594	2.743	(10.341)	(832)	94.164

10. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување

	2023	2022
Математичка резерва за годината	39.715	40.028
Пренесен дел за реосигурителот	(10.695)	(12.109)
	29.020	27.919
Математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	233.690	81.928
	262.710	109.847

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

11. Административни трошоци и трошоци за стекнување

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Провизија	130.940	79.634
Бруто плати за вработените во внатрешна продажна мрежа	8.179	6.341
Останати трошоци за стекнување	1.434	1.379
Нето промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	(24.873)	(4.541)
Вкупно трошоци за стекнување	115.680	82.813
Амортизација на мат. и нематеријални средства	2.615	2.617
Бруто плати и надоместоци	28.258	26.195
Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност	3.660	3.337
Трошоци за услуги	13.732	19.061
Материјални трошоци	2.759	3.785
Трошоци за резервирање и други трошоци	5.195	4.139
Вкупно административни трошоци	56.219	59.134
Вкупно	171.899	141.947

12. Трошоци од вложувања

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Трошоци за камати	-	-
Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	-	33.272
Реализирани загуби од финансиски вложувања	385	708
Останато	60	1.797
Вкупно трошоци од вложувања	445	35.777

Во 2023 година вредноста на вложувањата во инвестициски фондови беше во постојан пораст. Нереализираната загуба во износ од 33.272 илјади МКД во 2022 година е резултат на намалувањето на вредноста на вложувањата во инвестициски фондови кои се признати како финансиски средства за тргување.

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

13. Данок од добивка

Признаен во билансот на успех

	2023	2022
Тековен данок		
Тековна година	3.969	2.923
	<u>3.969</u>	<u>2.923</u>

Усогласување на ефективна даночна стапка

	2023	2023	2022	2022
	%		%	
Добивка / Загуба пред оданочување		38.551		29.500
Данок од добивка	10,00%	3.855	10,00%	2.950
Расходи непризнаени за даночни цели	0,29%	113	0,42%	123
Даночно ослободување		-	(0,51%)	(150)
Вкупен данок на добивка	10,29%	3.969	9,91%	2.923

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

14. Нематеријални средства

	Софтвер и лиценци	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност			
На 1 јануари 2023	37.446	-	37.446
Зголемување	3.115	4.383	7.498
Намалување	(906)	(1.841)	(2.747)
На 31 декември 2023	39.655	2.542	42.197
Амортизација			
На 1 јануари 2023	33.489	-	33.489
Амортизација за годината	1.677	-	1.677
На 31 декември 2023	35.166	-	35.166
Неотпишана вредност			
На 1 јануари 2023	3.957	-	3.957
На 31 декември 2023	4.489	2.542	7.031

	Софтвер и лиценци	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност		-	
На 1 јануари 2022	34.999	-	34.999
Зголемување	2.447	-	2.447
На 31 декември 2022	37.446	-	37.446
Амортизација			
На 1 јануари 2022	31.993	-	31.993
Амортизација за годината	1.496	-	1.496
На 31 декември 2022	33.489	-	33.489
Неотпишана вредност			
На 1 јануари 2022	3.006	-	3.006
На 31 декември 2022	3.957	-	3.957

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

15. Опрема

	Опрема и мебел	Вложување во туѓи основни с-ва	Вкупно
Набавна вредност			
На 1 јануари 2023	15.934	723	15.934
Зголемување	1.617	-	1617
Намалување	(587)	-	(587)
На 31 декември 2023	16.964	723	16.964
Амортизација			
На 1 јануари 2023	13.869	723	13.869
Амортизација за годината	938	-	938
Намалување	(587)	-	(587)
На 31 декември 2023	14.220	723	14.220
Неотпишана вредност			
На 1 јануари 2023	2.065	-	2.065
На 31 декември 2023	2.744	-	2.744
	Опрема и мебел	Вложување во туѓи основни с-ва	Вкупно
Набавна вредност			
На 1 јануари 2022	15.257	723	15.980
Зголемување	677	-	677
Намалување	-	-	-
На 31 декември 2022	15.934	723	16.657
Амортизација			
На 1 јануари 2022	12.748	723	13.471
Амортизација за годината	1.121	-	1.121
Намалување	-	-	-
На 31 декември 2022	13.869	723	14.592
Неотпишана вредност			
На 1 јануари 2022	2.509	-	2.509
На 31 декември 2022	2.065	-	2.065

На 31 декември 2023 година Друштвото нема дадени недвижности и опрема под залог.

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

16. Вложувања

Должнички хартии од вредност расположливи за продажба

	2023	2022
Државни обврзници	850.231	792.302
	<u>850.231</u>	<u>792.302</u>

Во портфолиота на друштвото се наоѓаат котирани државни обврзници со период на доспевање 1 и 30 години. Каматните стапки се движат од 1,5% до 5,9%, во зависност од периодот на купување.

Должнички хартии од вредност чувани за тргување

	2023	2022
Вложувања во инвестициски фондови	841	198
	<u>841</u>	<u>198</u>
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го презема инвестицискиот ризик (некотирани)	745.211	511.524
	<u>745.211</u>	<u>511.524</u>

Финансиските средства чувани за тргување претставуваат вложувања во удели, во вкупна вредност, во следните инвестициски фондови:

	2023	2022
ВФП фонд менаџмент	739.862	510.108
Генерали инвестментс	5.349	1.415
	<u>745.211</u>	<u>511.524</u>

17. Депозити, заеми и останати пласмани

	2023	2022
Орочени депозити во домашни банки	213.500	221.500
Останати заеми	1.517	2.205
	<u>215.017</u>	<u>223.705</u>

Друштвото има вложувања во депозити во домашни банки со рочност од 24 до 60 месеци. Каматните стапки се согласно кредитните политики на банките и на 31 декември 2023 година тие се движат од 1.1% до 4.1% (2022: од 1.1% до 2.8%).

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

18. Побарувања по основа на осигурување и останати побарувања

	31.12.2023	31.12.2022 Повторно прикажано	01.01.2022 Повторно прикажано
Побарувања произлезени од договори за осигурување	28.858	22.832	21.452
Побарувања по основ на финансиски вложувања	842	440	18.661
Побарувања од реосигурување	12.341	10341	13.308
Останати побарувања	78	79	75
	42.119	23.351	40.188
Исправка на вредноста на побарувањата по основа на осигурување и останати побарувања	(14.786)	(10.794)	(10.301)
Побарувања по основа на осигурување и останати побарувања намалени за исправка на вредноста	27.333	12.557	29.887

Повторно прикажување и други рекласификации

Во 2023 година, раководството изврши анализа и идентификуваше потреба од повторно прикажување на претходните периоди поради идентификувани грешки во рамки на Останати побарувања и Обврски за реосигурување во Билансот на состојба. При повторното прикажување применети се барањата на МСС 8 „ Сметководствени политики, промени на сметководствени проценки и грешки“ прифатен во Република Северна Македонија, со што соодветните износи беа повторно прикажани.

На 31.12.2022 година Друштвото погрешно прикажа Останати побарувања од непосредни работи на осигурување во износ од 16.065 илјади МКД како и Обврски за премија за реосигурување во износ од 16.065 денари кои требало да бидат пребиени во Билансот на состојба. Во 2023 година по извршената анализа, тие износи беа пребиени со соодветна корекција на споредбените информации.

Следниве табели ги сумираат ефектите од рекласификацијата:

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

18. Побарувања по основа на осигурување и останати побарувања (продолжува)

	Влијание		
	Обелоденети претходно	Корекци и на грешка	Повторно прикажан и
<i>1 јануари 2022</i>			
Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	12.944	(12.044)	900
Вкупни средства	12.944	(12.044)	900
Обврски за премија за реосигурување	34.843	(12.044)	22.799
Вкупни обврски	34.843	(12.044)	22.799
<i>31 декември 2022</i>			
Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	16.065	(16.065)	-
Вкупни средства	16.065	(16.065)	-
Обврски за премија за реосигурување	27.448	(16.065)	11.383
Вкупни обврски	27.448	(16.065)	11.383

Движењето на исправката на вредноста за периодот за кој се известува е како што следи:

	2023	2022
На 1 јануари:	(10.794)	(10.301)
дополнителна исправка на вредност:	(6.725)	(493)
ослободување на исправка на вредност:	2.733	-
На 31 декември	(14.786)	(10.794)

19. Парични средства и парични еквиваленти

	2023	2022
Парични средства во благајна	5	1
Парични средства во домашни банки	53.827	40.824
	53.832	40.825

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

20. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување

	2023			2022		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Математичка резерва	755.211	(121.834)	633.377	715.515	(111.138)	604.377
Математичка резерва – трансфер на портфолио	1.940	-	1.940	1.920	-	1.920
Математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	745.224	-	745.224	511.535	-	511.535
Преносна премија	6.271	(423)	5.848	6.034	(480)	5.554
Резерви за штети	21.130	(1.928)	19.202	20.144	(1.651)	18.493
	1.529.776	(124.185)	1.405.591	1.255.148	(113.269)	1.141.879

Во октомври 2014 година Друштвото склучи Договор за пренос на осигурително портфолио за животна осигурување со Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА. По добиена согласност од Агенцијата за Супервизија на осигурување, на 01 јануари 2015 година беше извршен трансфер на ова портфолио. Согласно договорот сите права и обврски по полисите во пренесеното портфолио се пренесуваат во целост на Друштвото. Со преземањето на портфолиото се преземаат 51 активна полиса, 13 капитализирани полиси, 37 истечени полиси и три рентни штети.

Вкупните резерви за ова портфолио во износ од 27.179 илјади денари, како и средствата издвоени за нив беа пренесени од Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА во Акционерското друштво за осигурување Винер Лајф.

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување

31 декември 2023	Осигурување од живот	Осигурување од дополнителна незгода	Вкупно
Математичка резерва	1.502.375	-	1.502.375
Преносна премија	-	6.271	6.271
Пренос за делот на реосигурителот	(121.834)	-	(121.834)
Преносна премија - дел за реосигурителот	-	(423)	(423)
Резерви за штети	8.469	12.661	21.130
Резерви за штети – дел за реосигурителот	(2.168)	(240)	(1.928)
	1.386.842	18.269	1.405.591

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

20. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување

(ii) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување

31 декември 2022	Осигуру- вање од живот	Осигурување од дополнителна незгода	Вкупно
Математичка резерва	1.228.970	-	1.228.970
Преносна премија	-	6.034	6.034
Пренос за делот на реосигурителот	(111.138)	-	(111.138)
Преносна премија - дел за реосигурителот	-	(480)	(480)
Резерви за штети	8.875	11.269	20.144
Резерви за штети – дел за реосигурителот	(1.454)	(197)	(1.651)
31.дек.22	1.125.253	16.626	1.141.879

21. Останати обврски

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	48.399	47.559
Обврски по основ на земени кредити од банки	-	-
Останати обврски	10.815	9.061
	59.214	56.620
Краткорочен дел	59.214	56.620
Долгорочен дел	-	-
	59.214	56.620

22. Капитал и резерви

Акционерски капитал

Во број на акции	Обични акции	
	2023	2022
На 1 јануари - целосно платени	5.800	5.800
На 31 декември - целосно платени	5.800	5.800

22. Капитал и резерви (породолжува)

Акционерски капитал (породолжува)

На 31 декември 2023 година одобриениот акционерски капитал се состои од 5.800 обични акции со номинална вредност од ЕУР 1.000 по акција (2022: 5.800 обични акции со номинална вредност од ЕУР 1.000 по акција).

Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Согласно законската регулатива дивиденди може да се исплатуваат откако ќе бидат покриени сите акумулирани загуби. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Акционерската структура на Друштвото е:

% од акциите со право на глас

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung
Gruppe

100%

23. Потенцијални и преземени обврски

Судски спорови

Периодично и во вообичаениот тек на работењето може да се примат тужби против Друштвото. Врз основа на сопствените проценки и внатрешни и надворешни професионални совети, раководството на Друштвото смета дека нема да настанат материјални загуби како резултат на судски спорови, односно зголемувања на веќе признаените резерви кои се дел од овие финансиски извештаи.

24. Усогласеност со законската регулатива

На 31 декември 2023 година Друштвото ги исполнува барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот утврден во согласност со Законот за супервизија на осигурување како и средствата кои ги покриваат техничките резерви. Друштвото има доволно средства за покривање на техничката резерва и покривање на капиталот во целост.

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

25. Трансакции со поврзани лица

Матично претпријатие и краен сопственик на Друштвото

Друштвото е подружница и е во целосна сопственост на Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe кое што е матично и основно матично претпријатие на Друштвото.

Трансакции со матично претпријатие

Состојба на крајот на годината и трансакции во текот на годината со VIENNA INSURANCE GRUP AG Wiener Versicherung Gruppe во врска со годишниот трошок за хостирање и одржување за користење на VIG системите, како софтверот SAP New GL. Трансакциите и салда се следниве:

	2023	2022
Обврски	2.393	3.284
Трошоци со ДДВ	8.426	4.505

Трансакции со поврзани страни - подружници на Матичното претпријатие

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со подружниците на Матичното претпријатие по основ на реосигурување во текот на годината биле како што следи:

	2023	2022 Повторно прикажано
Побарувања		
Вкупни побарувања од реосигурителите	12.340	10.341
Обврски		
Обврски по основ на реосигурување	47.876	11.383
Обврски по основ на премија за реосигурување – депозитна премија	110.288	114.604
Резерви		
Резерва за пренесена премија – дел за реосигурителите	423	480
Резерва за бруто математичка резерва – дел за реосигурителите	121.833	111.138
Резерва за штети – дел за реосигурителите	1.928	1.651
Приходи и трошоци		
Бруто полисирана премија предадена на реосигурителите	(25.551)	(24.842)
Промена во резерва за пренесена премија – дел за реосигурителите	(57)	134
Провизии и надомести по основ на реосигурување	2.597	(71)
Бруто исплатени штети - дел за реосигурителите	9.744	10.341
Промена во резерва за штети – дел за реосигурителите	276	832
Промена во резерва за бруто математичка резерва – дел за реосигурителите	10.695	12.109
Трошоци за камати по депозитна премија	(2.886)	(2.606)
Трошоци по основ раскинување на QS- договот	(19.477)	-

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

25. Трансакции со поврзани лица (продолжува)

Трансакции со поврзани страни - подружници на Матичното претпријатие (продолжува)

Состојба на крајот на годината и трансакции со подружници на матична компанија поврзани со трансфер на портфолио и изнајмување на простории

За повеќе детали за трансфер на осигурителното портфолио видете во белешка 20.

	2023	2022
Трошок по основ на закупнина и други услуги	2.643	2.577

Состојба на крајот на годината и трансакциите со подружниците на матичното друштво поврзани со услуги што се обезбедени според проектни договори, лиценцирање и одржување на системот на осигурување

	2023	2022
Обврски по основ на ИТ услуги	1.108	19
Трошоци по основ на ИТ услуги	2.328	589

Трансакции со клучното раководство

Вкупните надомести на клучното раководство на Друштвото, вклучени во Административни трошоци (види белешка 11) се како што следува:

	2023	2022
Краткорочни користи за вработените	10.994	11.098
	<u>10.994</u>	<u>11.098</u>

26. Последователни настани

По датумот на изготвување на Билансот на состојба не се случиле други материјални настани коишто би требало да бидат обелоденети во финансиските извештаи до и вклучително со датумот на потпишување на финансиските извештаи.

ЕМБС: 06671586

Целосно име: Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп Скопје

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за животно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	3.957.686,00			7.031.331,00
3	-- Останати нематеријални средства	3.957.686,00			7.031.331,00
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	2.064.628,00			2.744.154,00
8	-- Постројки и опрема	1.904.334,00			2.744.154,00
9	-- Транспортни средства	160.294,00			
13	-- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	1.016.205.216,00			1.066.088.860,00
21	-- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	1.016.205.216,00			1.066.088.860,00
22	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	792.499.635,00			851.071.383,00
26	-- Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба (027+028+029)	792.302.045,00			850.230.834,00
27	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година				9.934.462,00
28	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	792.302.045,00			840.296.372,00

30	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата (031+032+033)	197.590,00		840.549,00
33	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти	197.590,00		840.549,00
35	-- Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	223.705.581,00		215.017.477,00
36	-- Депозити	221.500.000,00		213.500.000,00
38	-- Останати дадени заеми	2.205.581,00		1.517.477,00
41	-- Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК(ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	511.523.746,00		745.210.648,00
42	-- Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	113.269.376,00		124.184.542,00
43	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии	480.106,00		423.147,00
44	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	111.137.840,00		121.833.381,00
46	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	1.651.430,00		1.928.014,00
51	-- Е. ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	38.961.957,00		27.332.261,00
52	-- I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	12.037.870,00		14.071.830,00
53	-- Побарувања од осигуреници	12.037.870,00		14.071.830,00
56	-- II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	10.341.261,00		9.743.560,00
57	-- III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	16.582.826,00		3.516.871,00
58	-- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	16.064.909,00		2.596.937,00
59	-- Побарувања по основ на вложувања	439.702,00		841.719,00
61	-- Останати побарувања	78.215,00		78.215,00
62	-- Ж. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	40.825.108,00		53.831.604,00
65	-- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)	24.346.241,00		51.318.145,00
66	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	1.751.153.958,00		2.077.741.545,00
68	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	284.139.259,00		318.720.724,00
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	356.933.594,00		356.933.594,00

80	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	99.371.452,00		72.794.335,00
81	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	26.577.117,00		34.581.465,00
86	-- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	743.613.758,00		784.551.824,00
87	-- Бруто резерви за преносни премии	6.034.322,00		6.271.088,00
88	-- Бруто математичка резерва	717.435.123,00		757.150.453,00
89	-- Бруто резерви за штети	20.144.313,00		21.130.283,00
93	-- Г.БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	511.534.690,00		745.224.377,00
94	-- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)	587.869,00		1.002.916,00
95	-- Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените	587.869,00		1.002.916,00
98	-- Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	114.604.162,00		110.287.633,00
99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	86.104.094,00		108.720.599,00
100	-- I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103)	2.943,00		2.280,00
101	-- Обврски спрема осигуреници	2.943,00		2.280,00
102	-- Обврски спрема застапници и посредници			0,00
104	-- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	27.448.176,00		47.875.836,00
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	58.652.975,00		60.842.483,00
107	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	47.558.634,00		48.398.529,00
109	-- Тековни даночни обврски	2.034.307,00		1.628.841,00
110	-- Останати обврски	9.060.034,00		10.815.113,00
112	-- S. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	10.570.126,00		9.233.472,00
113	-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	1.751.153.958,00		2.077.741.545,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	414.470.568,00			607.834.390,00
202	-- I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)	374.701.989,00			467.230.535,00
203	-- Бруто полисирана премија за осигурување	399.652.305,00			493.075.062,00
207	-- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија	24.841.601,00			25.550.802,00
208	-- Промена во резервата за преносна премија	242.714,00			236.766,00
210	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување	133.999,00			-56.959,00
211	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	32.538.954,00			125.727.849,00
219	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	32.538.954,00			125.727.849,00
220	-- Приходи од камати	30.840.284,00			35.340.452,00
221	-- Приходи по основ на курсни разлики				22.819,00
223	-- Нереализирани добивки од вложувања				89.818.445,00
224	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања (225+226+227)	1.698.670,00			546.133,00
225	-- Финансиски вложувања расположливи за продажба	1.330.246,00			
226	-- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	368.424,00			546.133,00
234	-- III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	56.927,00			2.750.622,00
235	-- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	7.172.698,00			12.125.384,00
236	-- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	384.970.068,00			569.284.750,00
237	-- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	94.163.390,00			104.798.261,00
238	-- Бруто исплатени штети	102.593.646,00			113.832.435,00
241	-- Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ретроцесија	10.341.261,00			9.743.560,00
242	-- Промени во бруто резервите за штети	2.743.393,00			985.970,00
244	-- Промени во бруто резервите за штети-дел за реосигурување	832.388,00			276.584,00

245	-- II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)	27.918.556,00			29.019.789,00
246	-- Промени во математичка резерва, нето од реосигурување (247-248)	27.918.556,00			29.019.789,00
247	-- Промени во бруто математичка резерва	27.918.556,00			29.019.789,00
255	-- III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (256-257)	81.927.969,00			233.689.687,00
256	-- Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот	81.927.969,00			233.689.687,00
258	-- IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)	136.945,00			290.861,00
260	-- Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	136.945,00			290.861,00
261	-- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	141.946.802,00			171.899.497,00
262	-- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	82.812.632,00			115.680.382,00
263	-- Провизија	79.633.615,00			130.940.354,00
264	-- Останати трошоци	1.379.298,00			1.433.994,00
265	-- Промена во одложените трошоци за стекнување	-4.540.943,00			-24.873.503,00
266	-- Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	6.340.662,00			8.179.537,00
267	-- Административни трошоци (268+269+275+276)	59.134.170,00			56.219.115,00
268	-- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	2.616.991,00			2.615.287,00
269	-- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	26.195.083,00			28.257.629,00
270	-- Плати и надоместоци	14.746.560,00			15.014.854,00
271	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.963.304,00			2.220.625,00
272	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	8.549.213,00			9.838.150,00
274	-- Останати трошоци за вработените	936.006,00			1.184.000,00
275	-- Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки	3.337.486,00			3.660.153,00
276	-- Останати административни трошоци (277+278+279)	26.984.610,00			21.686.046,00

277	-- Трошоци за услуги	19.061.218,00		13.731.894,00
278	-- Материјални трошоци	3.784.643,00		2.758.912,00
279	-- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	4.138.749,00		5.195.240,00
280	-- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	35.777.239,00		445.235,00
287	-- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	35.777.239,00		445.235,00
289	-- Расходи за курсни разлики	1.702.337,00		59.685,00
290	-- Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања	33.272.174,00		
291	-- Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања (292+293)	707.987,00		234.703,00
293	-- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	707.987,00		234.703,00
295	-- Останати расходи од вложувања (296+297)	94.741,00		150.847,00
297	-- Загуби од обезвреднување на вложувањата и останати расходи од вложувања	94.741,00		150.847,00
298	-- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	2.606.575,00		25.148.453,00
300	-- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	2.606.575,00		25.148.453,00
301	-- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	492.592,00		3.992.967,00
302	-- Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	492.592,00		3.991.947,00
303	-- Останати финансиски и други расходи			1.020,00
306	-- Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)	29.500.500,00		38.549.640,00
310	-- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)	29.500.500,00		38.549.640,00
312	-- Данок на добивка	2.923.383,00		3.968.175,00
315	-- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)	26.577.117,00		34.581.465,00
317	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	32,00		31,00
318	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
319	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	29.500.500,00		38.459.640,00
329	-- Добивка за годината	26.577.117,00		34.581.465,00

348	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)	26.577.117,00		34.581.465,00
------------	---	---------------	--	---------------

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	37.446.762,00			39.655.352,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	33.489.076,00			35.166.469,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 003 од БС)	3.957.686,00			4.488.883,00
629	-- Набавна вредност на постројки и опрема	2.144.702,00			2.144.702,00
630	-- Акумулирана амортизација на постројки и опрема	1.846.927,00			1.946.271,00
631	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на постројки и опрема	297.775,00			198.431,00
637	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	8.634.403,00			10.251.823,00
639	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	7.027.844,00			7.706.100,00
640	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< = АОП 008 од БС)	1.606.559,00			2.545.723,00
641	-- Набавна вредност на транспортни средства	4.431.340,00			
643	-- Акумулирана амортизација на транспортни средства	4.271.046,00			
644	-- Сегашна вредност на транспортни средства (< = АОП 009 од БС)	160.294,00			
656	-- Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	66.000.000,00			103.000.000,00
657	-- Долгорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	155.500.000,00			110.500.000,00
660	-- Останати дадени заеми (до една година)(< или = АОП 038 од БС)	440.508,00			667.316,00
661	-- Останати дадени заеми (над една година)(< или = АОП 038 од БС)	1.765.073,00			850.161,00
664	-- Должнички инструменти (АОП 660+661)(< или = АОП 041 од БС)	2.205.581,00			1.517.477,00
666	-- Должнички инструменти со рок на достасување над една година	792.302.045,00			850.230.834,00

668	-- Вложувања во заеднички инвестициски фондови (< или = АОП 041 од БС)	511.523.746,00			745.210.648,00
671	-- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	40.825.108,00			53.831.604,00
682	-- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)	5.084.999,00			6.300.844,00
684	-- Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност(= АОП 275 од БУ)	3.337.486,00			3.660.153,00
685	-- Трошоци за наемнини(< или = АОП 277од БУ)	2.073.281,00			2.135.324,00
686	-- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)	814.950,00			1.219.491,00
687	-- Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277од БУ)	96.038,00			92.131,00
688	-- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	2.450.083,00			2.225.238,00
690	-- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)	1.623.027,00			1.433.994,00
691	-- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)	2.663.759,00			279.524,00
692	-- Трошоци за резервни делови и материјали за поправка и одржување(< или = АОП 278 од БУ)	723.956,00			508.045,00
693	-- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)	1.334.955,00			398.190,00
697	-- Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)	160.923,00			157.028,00
699	-- Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)	827.225,00			513.501,00
700	-- Останати материјални трошоци (< или = АОП 278 од БУ)	737.584,00			866.576,00
703	-- Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)	1.213.986,00			1.380.355,00
705	-- Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ)	574.065,00			331.997,00
707	-- Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)	800.000,00			1.197.436,00
710	-- Останати трошоци од работењето(< или = АОП 279 од БУ)	1.361.054,00			2.285.254,00
712	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	32,00			33,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2478	- 64.99 - Други финансиско-услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови, неспомнати на друго место	137.853.233,00			
2479	- 65.11 - Осигурување на живот	467.230.535,00			
2481	- 65.20 - Реосигурување	2.750.622,00			

Потпишано од:

DARKO DEDIKJ

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.